

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16) и член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година, на ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Прилеп бр.03-194/3 од 14 мај 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр.08-49/20 од 15 мај 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 8 јуни 2020 година донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Прилеп за регулиран период 2021-2023 година

1. На ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Прилеп се утврдува просечна тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води и тоа:
 - за 2021 година во износ од 17,61 ден/м³;
 - за 2022 година во износ од 18,04 ден/м³;
 - за 2023 година во износ од 18,38 ден/м³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
 - минималниот и максималниот опсег за 2021 година, изнесува 16,78%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2022 година, изнесува 16,02%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2023 година, изнесува 15,27%.

3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
 - за 2021 година:
 - минимална просечна тарифа 14,66 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 20,57 ден/м³;
 - за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 15,15 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 20,93 ден/м³;
 - за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 15,57 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 21,18 ден/м³.

4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.
5. Утврдената тарифа за прочистување на отпадни води важи за регулиран период 2021-2023 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а ќе се применува од 1 јануари 2021 година.

Образложение

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Прилеп, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води за регулиран период 2021 – 2023 година, бр.03-194/3 од 14 мај 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр.08-49/20 од 15 мај 2020 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Прилеп ја достави следната документација:

1. Прилог 1 - пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение на Барањето;
3. Прилог 2 - изјава за веродостојност на барањето и поднесените податоци и документација;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели и листа на индикатори на успешност кои треба да ги исполни давателот на водната услуга;
7. Решение за упис во Централниот регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водната услуга;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

Доставени податоци

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Прилеп, во Барањето ги има презентирани следните податоци:

- Податоци за базната 2019 година:

Опис	2019
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	4.284.201
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства	1.660.942
Трошоци за осигурување на основни средства	110.075
Бруто плати	7.576.440
Други услуги	8.388.405
Останати и вонредни трошоци	970.734
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	67.292
Вкупно оперативни трошоци	23.058.089
Остварена просечна пондерирана тарифа	17,35

- Податоци за регулираниот период:

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	48.831.771	49.979.558	51.183.827
Амортизација	денари	26.610.121	26.675.725	26.545.005
Средства за ликвидност	денари	378.834	387.542	394.639
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	20.010.000	16.240.000	14.640.000
Принос на регулирани средства	денари	324.985	853.178	1.198.991
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	76.145.711	77.896.003	79.322.463
Количина	m ³	3.326.253	3.260.756	3.203.523
Просечна тарифа	ден/m ³	19,87	20,87	21,78
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	16,84	17,85	18,79
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	22,89	23,89	24,76

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 20 мај 2020 година го објави Барањето на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, на 21 мај 2020 година во дневниот весник „Вечер“, а на 22 мај 2020 година во дневниот весник „Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 1 јуни 2020 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Прилеп за регулиран период 2021-2023 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

По објавеното Предлог Решение, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Согласно член 5 од Деловникот за работа бр.01-898 од 30 март 2020 година а имајќи ја во предвид прогласената вонредна состојба во Република Северна Македонија, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 8 јуни 2020 година, одржа седница без подготвителна седница.

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води за регулиран период 2021 – 2023 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	42.673.049	43.306.331	43.949.280
Амортизација	денари	26.610.121	26.675.725	26.545.005
Средства за ликвидност	денари	348.041	354.176	358.466
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	20.010.000	16.240.000	14.640.000
Принос на регулирани средства	денари	324.985	853.178	1.198.991
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	69.956.196	71.189.409	72.051.743
Количина	m ³	3.401.348	3.401.348	3.401.348
Просечна тарифа	ден/m ³	17,61	18,04	18,38
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	14,66	15,15	15,57
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	20,57	20,93	21,18

По извршената анализа на реализираните оперативни трошоци од првиот регулиран период и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2021 – 2023 година ги утврди следните оперативни трошоци:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар за 2021 година се прифатени согласно Барањето, додека за 2022 и 2023 година се зголемени за стапката на инфлација и истите изнесуваат 15.627.789 денари за 2021 година, 15.862.206 денари за 2022 година и 16.100.139 денари за 2023 година;
2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства за 2021 година се прифатени согласно Барањето, додека за 2022 и 2023 година се зголемени за стапката на инфлација и истите изнесуваат 4.257.480 денари за 2021 година, 4.321.343 денари за 2022 година и 4.386.163 денари за 2023 година;
3. Трошоците за осигурување на основни средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 1.625.184 денари за 2021 година, 1.657.688 денари за 2022 година и 1.690.842 денари за 2023 година;
4. Трошоците за бруто плати се пресметани согласно планираниот износ во 2020 година зголемен за стапката на инфлација и истите изнесуваат 15.939.120 денари за 2021 година, 16.178.207 денари за 2022 година и 16.420.880 денари за 2023 година;
5. Другите услуги се утврдени имајќи ја во предвид направената прераспределба на трошоците за надомест и други примања на сезонски работници од оваа група на

- трошоци во трошоците за бруто плати и истите изнесуваат 4.149.907 денари за 2021 година, 4.212.155 денари за 2022 година и 4.275.338 денари за 2023 година;
6. Останатите и вонредните трошоци за 2021 година се прифатени согласно Барањето, додека за 2022 и 2023 година се утврдени на исто ниво како и утврдениот износ во 2021 година и изнесуваат 1.015.380 денари за сите три години од регулираниот период;
 7. Даноците, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 58.189 денари за 2021 година, 59.352 денари за 2022 година и 60.540 денари за 2023 година.

Амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга е прифатена согласно податоците од Барањето и истата изнесува 7.181.636 денари за 2021 година, 8.218.664 денари за 2022 година и 9.010.797 денари за 2023 година.

Амортизацијата на бесплатно добиените средства со кои се врши водната услуга е прифатена согласно податоците од Барањето и истата изнесува 19.428.485 денари за 2021 година, 18.457.061 денари за 2022 година и 17.534.208 денари за 2023 година.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,50% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 348.041 денари за 2021 година, 354.176 денари за 2022 година и 358.466 денари за 2023 година.

Приносот на регулираните основни средства за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води за 2021 година изнесува 324.985 денари, за 2022 година изнесува 853.178 денари и за 2023 година изнесува 1.198.991 денари. При пресметката на приносот земени се во предвид планираните инвестиции за регулираниот период 2021-2023 година во износ од 20.010.000 денари за 2021 година, 16.240.000 денари за 2022 година и 14.640.000 денари за 2023 година.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води да изнесува 17,61 ден/м³ за 2021 година, 18,04 ден/м³ за 2022 година и 18,38 ден/м³ за 2023 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите и даноците утврдени со закон. Исто така во процесот на донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга прочистување на отпадни води ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Прилеп треба да ги има во предвид ефектите од измена на постојната тарифа за прочистување на отпадни води во крајната цена на водната услуга која се фактурира до крајните корисници во подрачјето на општина Прилеп.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Прилеп ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга прочистување на отпадни води изнесува 16,78% за 2021 година, 16,02% за 2022 година и 15,27% за 2023 година.

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Прилеп при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга прочистување на отпадни води треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната

услуга и амортизацијата на сопствените основни средства, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства и амортизацијата на бесплатно добиените средства, средствата за ликвидност, како и приносот на регулираните основни средства.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Прилеп да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16).

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Марко Бислимоски

УП1 бр. 08-49/20
8 јуни 2020 година
Скопје